

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 75 Год. LXIV | Понеделник, 23 јуни 2008

Цена на овој број е 250 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1332. Одлука за избор на претседател и членови на Верификационата комисија на Собранието на Република Македонија.....	2	1340. Одлука за проширување на надлежностите на Почесниот конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Инсбрук.....	5
1333. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	3	1341. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Бурса.....	6
1334. Одлука за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	4	1342. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Кајсери.....	6
1335. Одлука за избор на претседател на Собранието на Република Македонија	4	1343. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Коња.....	6
1336. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари....	4	1344. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Трабзон.....	6
1337. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Украина.....	4	1345. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Романија, со седиште во Плоешт.....	6
1338. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма и Планот за изменување и дополнување на финансискиот план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2008 година.....	5	1346. Програма за изменување на Програмата за поттикнување на развојот на органското земјоделско производство во 2008 година.....	7
1339. Одлука за утврдување на сопственост на недвижниот имот – објекти на Република Македонија корисник Министерство за финансии – Царинска управа.....	5	1347. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – “Обложување на спортски натпревари“.....	7

	Стр.		Стр.
1348.		<b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за начинот на вршење на проверка и преглед на граничен премин на пратки од животинско потекло кои се внесени како личен багаж на патниците и се наменети за лична употреба или некомерцијални цели.....	
	7		
1349.		<b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност.....	
	8		
1350.		<b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност.....	
	8		
1351.		<b>Решение</b> за давање одобрение за основање на Друштво за управување со фондови.....	
	8		
1352.		<b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност.....	
	9		
1353.		<b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност.....	
	9		
1354.		<b>Решение</b> за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	
	9		
1355.		<b>Решение</b> за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда	
	9		
1356.		<b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност.....	
	10		
1357.		<b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност.....	
	10		
1358.		<b>Правилник</b> за определување на дополнителните податоци што се поднесуваат со барањето за дозвола за основање на берза и за постапката на донесување на одлука во врска со барањето.....	
	10		
1359.		<b>Правилник</b> за определување на дополнителни услови во врска со дозволените методи за тргување со хартии од вредност.....	
	12		
1360.		<b>Правилник</b> за определување на други дополнителни критериуми кои треба да ги исполни членка на берза, кои не се определени во Законот за хартии од вредност и правилата за членство на берза....	
	12		
1361.		<b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за содржина и рокови за поднесување извештаи за работењето на берза („Службен весник на РМ“ бр. 119/2006).....	
	13		
		1362.	
		<b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 6/2007)	13
		1363.	
		<b>Правилник</b> за начинот на водење и одржување на одделни податоци за работењето на берзата.....	14
		1364.	
		<b>Трошковник</b> за работа на Комисијата за посредување при Комисијата за хартии од вредност.....	15
		1365.	
		<b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 43/2008 од 11 јуни 2008 година.....	15
		1366.	
		<b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 249/2007 од 11 јуни 2008 година.....	17
		1367.	
		<b>Оглас</b> за избор на член на Судски совет на Република Македонија.....	18
		1368.	
		<b>Одлука</b> за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	19
		1369.	
		<b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	20
		1370.	
		<b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	21
		1371.	
		<b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	23
		1372.	
		<b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	24
		1373.	
		<b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност комбинирано производство на електрична и топлинска енергија.....	26
		1374.	
		<b>Одлука</b> за утврдување на референтни цени за здравствени услуги од областа на гинеколошко-акушерската дејност.....	26
		<b>Огласен дел</b> .....	1-100

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1332.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 11 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 2008 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ВЕРИФИКАЦИОНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Верификационата комисија се избираат:

а) за претседател  
Светлана Јакимовска,

б) за членови  
Владимир Горчев,  
Цветанка Иванова,  
Блерим Бецети и  
Имер Алиу.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2279/1  
21 јуни 2008 година  
Скопје

Претседавач  
на Конститутивната седница на  
Собранието на Република  
Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

**1333.**

Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 10 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 2008 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се верифицира мандатот на пратениците:

1. Радмила Шекеринска,
2. Ристо Пенев,
3. Горѓи Оровчанец,
4. Горан Мисовски,
5. Андреј Петров,
6. Имер Сељмани,
7. Блерим Беџети,
8. Ермира Мехмети,
9. Никола Груевски,
10. Лилјана Попова,
11. Трајко Вељаноски,
12. Борислав Стојменов,
13. Светлана Јакимовска,
14. Веле Ѓорѓиевски,
15. Косана Николиќ-Мазнева,
16. Александар Спасеновски,
17. Ивица Георгиевски,
18. Горан Ѓуровски,
19. Трајко Славески,
20. Петар Поп-Арсев,
21. Благородна Дулиќ,
22. Иван Стоилковиќ,
23. Амди Бајрам,
24. Владанка Авировиќ,
25. Оливер Шамбевски,
26. Зоран Петрески,
27. Марија Андоновска,
28. Авдија Пепиќ,
29. Васе Доневски,
30. Абедин Зумбери,
31. Фљора Кадри,
32. Јован Манасијевиќ,
33. Горан Минчев,
34. Славица Грковска,
35. Џемаил Јашари,
36. Сафет Незири,
37. Зумрете Јакупи,
38. Хајрула Мисини,
39. Тито Петковски,
40. Марјанчо Николов,
41. Маринела Тушева,
42. Андреј Жерновски,
43. Миле Андонов,
44. Станка Анастасова,
45. Владимир Ѓорчев,
46. Љубисав Иванов-Синго,
47. Надица Танчева-Тулиева,
48. Илија Димовски,
49. Ванчо Коцев,
50. Јаготка Ивановска,
51. Неждет Мустафа,
52. Ратко Димитровски,
53. Нада Станчевска,
54. Горан Петров,
55. Миле Пачемски,
56. Оливера Трајановска,

57. Цветан Трипуновски,
58. Марјанчо Колевски,
59. Владо Бучковски,
60. Цветанка Иванова,
61. Никола Куркчиев,
62. Соња Мираковска,
63. Горан Сугарески,
64. Роза Топузова-Каревска,
65. Зоран Ставрески,
66. Силвана Бонева,
67. Павле Трајанов,
68. Миле Јанакиески,
69. Оливер Деркоски,
70. Соња Гелова-Стојанова,
71. Јован Гинев,
72. Јован Лазарев,
73. Катерина Димеска,
74. Васко Шутаров,
75. Томе Даневски,
76. Весела Честоева,
77. Панче Дамески,
78. Фазли Велиу,
79. Тахир Хани,
80. Јани Макрадули,
81. Весна Бендевска,
82. Томе Чинговски,
83. Стојан Андов,
84. Менде Диневски,
85. Фијат Цаноски,
86. Арбен Џафери,
87. Антонијо Милошоски,
88. Зоран Коњановски,
89. Анита Кипаризовска-Крстеска,
90. Александар Николоски,
91. Илија Китаноски,
92. Анета Стефановска,
93. Цветко Грозданов,
94. Никола Котевски,
95. Цена Матевска,
96. Живко Пејковски,
97. Крсто Мукоски,
98. Мендух Тачи,
99. Бесим Догани,
100. Мерал Узеири-Ферати,
101. Имер Алиу,
102. Сулејман Рушители,
103. Садије Илјази,
104. Игор Ивановски,
105. Гордана Јанкулоска,
106. Кенан Хасипи,
107. Дарко Димитриески,
108. Али Ахмети,
109. Теута Арифи,
110. Рафис Аљити,
111. Талат Џафери,
112. Џеват Адеми,
113. Љиндита Казими и
114. Аднан Јашари.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-2280/1  
21 јуни 2008 година  
Скопје

Претседавач  
на Конститутивната седница на  
Собранието на Република  
Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

**1334.**

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 2 точка 7 став 1 од Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/2006), а во врска со член 19 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 2008 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Комисијата за прашања на изборите и именувањата се избираат:

а) за претседател

Илија Димовски,

б) за заменик претседател

Благородна Дулиќ,

в) за членови:

1. Илија Китаноски,

2. Љубисав Иванов - Синго,

3. Силвана Бонева,

4. Косана Николиќ-Мазнева,

5. Анита Кипаризовска-Крстеска,

6. Оливер Деркоски,

7. Горан Минчев,

8. Никола Куркчиев,

9. Роза Топузова-Каревска,

10. Рафис Аљити,

11. Цеват Адеми и

12. Бесим Догани и

г) за заменици членови:

1. Петар Поп-Арсов,

2. Александар Николоски,

3. Надица Танчева - Тулиева,

4. Дарко Димитриески,

5. Нада Станчевска,

6. Светлана Јакимовска,

7. Горан Мисовски,

8. Марјанчо Николов,

9. Маринела Тушева,

10. Ермира Мехмети,

11. Сафет Незири и

12. Фљора Кадри.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07 - 2281/1  
21 јуни 2008 година  
Скопје

Претседавач  
на Конститутивната седница на  
Собранието на Република  
Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

**1335.**

Врз основа на член 67 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 20 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 2008 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За претседател на Собранието на Република Македонија се избира Трајко Вељаноски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-2282/1  
21 јуни 2008 година  
Скопје

Претседавач  
на Конститутивната седница на  
Собранието на Република,  
Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****1336.**

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 105/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.06.2008 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана, му престанува трајното користење на – војнички кебиња – 250 парчиња.

**Член 2**

Движните ствари од членот 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Казнено поправната установа – Затвор Битола.

**Член 3**

Министерот за одбрана да склучи договор со директорот на Казнено-поправната установа – Затвор – Битола за правата и обврските за движните ствари кои се даваат на трајно користење.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3055/1  
17 јуни 2008 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски, с.р.**

**1337.**

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.06.2008 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА**  
**НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО**  
**ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА**  
**УКРАИНА**

1. За учество во вежбовната активност „Seabreeze 08“ (во натамошниот текст: вежбовна активност), која ќе се одржи во Република Украина, во периодот од 13.07.2008 до 29.07.2008 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 41 (четириесет и еден) припадник на Армијата на Република Македонија од кои 6 офицери – штабен персонал 29 припадници на Армијата на Република Македонија – извидувачки вод и 6 лица – нуркачки тим.

2. Финансиските трошоци за кои произлегуваат од патувањето, организацијата, сместувањето и исхраната на учесниците на вежбовната активност ги обезбедуваат Министерството за одбрана и Амбасадата на САД во Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовните активности, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3080/1  
17 јуни 2008 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**1338.**

Врз основа на член 13, став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.06.2008 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА**  
**ПРОГРАМА И ПЛАНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ**  
**НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ**  
**ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2008 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма и Планот за изменување и дополнување на Финансискиот план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2008 година бр. 02-649/5 и бр. 02-649/6 од 21.05.2008 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седницата одржана на 21.05.2008 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3044/1  
10 јуни 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1339.**

Врз основа на член 91 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.06.2008 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИОТ**  
**ИМОТ – ОБЈЕКТИ НА РЕПУБЛИКА**  
**МАКЕДОНИЈА КОРИСНИК МИНИСТЕРСТВО ЗА**  
**ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА**

Член 1

Се утврдува дека објектите кои се изградени на:

1. КП бр. 10588 КО Кавадарци – стан со површина од 56,34 м<sup>2</sup> на ул. „Блажо Алексов“ бр. 54,

2. КП бр. 11403/2 КО Охрид – деловен простор со површина од 91 м<sup>2</sup> на ул. „Туристичка“ бр. 102,

3. КП бр. 13040/09 КО Скопје – дел од зграда со површина од 2.423 м<sup>2</sup> и 1/2 од заеднички простории со површина од 218 м<sup>2</sup> на ул. „15-ти Корпус“ бб кои ги користат Министерството за финансии – Царинска управа се сопственост на Република Македонија – корисник Министерството за финансии – Царинска управа.

Член 2

Објектите од член 1 на оваа одлука се запишуваат во Катастарот на недвижностите според фактичката состојба на денот на влегување во сила на оваа одлука и изготвените геодетски елаборати.

Член 3

Се задолжува Државниот завод за геодетски работи врз основа на оваа одлука да изврши запишување на правата на недвижностите во Катастарот на недвижностите за КО Кавадарци, КО Охрид и КО Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2638/1  
10 јуни 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1340.**

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.06.2008 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА**  
**ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА, СО СЕДИШТЕ**  
**ВО ИНСБРУК**

Член 1

Надлежностите на Почесниот конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Инсбрук, г-динот Вилхелм Ридер, се проширува на целото јурисдикциско подрачје на Република Австрија, вклучувајќи ја и покраината Виена.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 27/1  
17 јуни 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1341.

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08) и член 61, став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.06.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БУРСА**

1. Владата на Република Македонија за Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Бурса, го именува:

- г-дин Фахретин Ѓуленер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42/1  
17 јуни 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1342.

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08) и член 61, став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.06.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КАЈСЕРИ**

1. Владата на Република Македонија за Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Кајсери, го именува:

- г-дин Шукру Какилиоглу.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 43/1  
17 јуни 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1343.

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08) и член 61, став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.06.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КОЊА**

1. Владата на Република Македонија за Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Коња, го именува:

- г-дин Ахмет Зија Гундуз.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44/1  
17 јуни 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1344.

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08) и член 61, став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.06.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ТРАБЗОН**

1. Владата на Република Македонија за Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Трабзон, го именува:

- г-дин Сири Фуркан Ерен.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45/1  
17 јуни 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 1345.

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08) и член 61, став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.06.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ПЛОЕШТ**

1. Владата на Република Македонија за Почесен конзул на Република Македонија во Република Романија, со седиште во Пloeшт, го именува:

- г-дин Аурелиан Гогулеску.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51/1  
17 јуни 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1346.**

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2008 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.06.2008 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ОРГАНСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ВО 2008 ГОДИНА**

**I**

Во Програмата за поттикнување на развојот на органското земјоделско производство за 2008 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/08) во делот XI во став 1 бројот “31.05.2008“ се заменува со бројот “30.09.2008“.

**II**

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3105/1  
10 јуни 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1347.**

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2008 година, издаде

**ЛИЦЕНЦА  
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА – “ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“**

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за производство, градежништво, услуги, угостителство и трговија “ГЛОБАЛКОД“ увоз-извоз ДОО Кичево, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа “Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за производство, градежништво, услуги, угостителство и трговија “ГЛОБАЛКОД“ увоз-извоз ДОО Кичево, ул. “Тане Цалески“ бр. 1 во Кичево.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3014/1  
10 јуни 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**1348.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

Врз основа на член 85 ставови 2 и 4 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН НА ПРАТКИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО КОИ СЕ ВНЕСЕНИ КАКО ЛИЧЕН БАГАЖ НА ПАТНИЦИТЕ И СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ ЦЕЛИ**

Член 1

Во Правилникот за начинот на вршење на проверка и преглед на граничен премин на пратки од животинско потекло кои се внесени како личен багаж на патниците и се наменети за лична употреба или некомуерцијални цели (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), во членот 7 по зборовите: “Службен весник на Република Македонија“ се додават зборовите: “а ќе се применува од 1 октомври 2008 година”.

## Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-18553/3  
2008 година  
Скопје

Министер,  
Ацо Спасеноски, с.р.

### КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 1349.

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за инвестициони фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2000 и 29/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 09.06.2008 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Статутот УЗП бр. 3369/08 од 04.04.2008 година на Друштвото за управување со фондови САВА ИНВЕСТ АД Скопје, изготвен на ден 04.04.2008 година (пречистен текст).

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-583/14  
9 јуни 2008 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

### 1350.

Врз основа на член 44 став 1 точка 3 од Законот за инвестициони фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/2000 и 29/2007) и член 184 став 1 точка и) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 09.06.2008 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицата:

- Кирил Савовски, роден на ден 28.04.1976 година во Скопје, за извршен член на Одборот на директори односно Извршен директор на друштвото за управување со фондови САВА ИНВЕСТ АД – во основање Скопје;

- Петер Скварча, роден на ден 01.02.1975 година во Крањ, Република Словенија, за неизвршен член на Одборот на директори на друштвото за управување со фондови САВА ИНВЕСТ АД – во основање Скопје;

- Тина Шифтар, родена на ден 27.04.1979 година во Словењ Градец, Република Словенија, за неизвршен член на Одборот на директори на друштвото за управување со фондови САВА ИНВЕСТ АД – во основање Скопје;

- Александар Рајчановски, роден на ден 25.03.1974 година во Скопје, за неизвршен член на Одборот на директори на друштвото за управување со фондови САВА ИНВЕСТ АД – во основање Скопје и

- Трајче Николовски, роден на ден 20.03.1949 година во Кошино, Прилеп, за независен неизвршен член на Одборот на директори на друштвото за управување со фондови САВА ИНВЕСТ АД – во основање Скопје.

2. Согласноста за именување на лицата од точка 1 на ова решение се дава за периодот до одржувањето на првото годишно собрание на Друштвото за управување со фондови САВА ИНВЕСТ АД Скопје, согласно Статутот УЗП 3369/08 од 04.04.2008 година на Друштвото за управување со фондови САВА ИНВЕСТ АД Скопје изготвен на ден 02.04.2008 година (пречистен текст).

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение со денот на разрешување на лицата од точка 1 на ова решение од функцијата членови на Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови САВА ИНВЕСТ АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-583/15  
9 јуни 2008 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

### 1351.

Врз основа на член 44 од Законот за инвестициони фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2000 и 29/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 09.06.2008 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

### ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ

1. Се дава одобрение за основање на Друштвото за управување со фондови САВА ИНВЕСТ АД Скопје, со седиште на бул. „Партизански одреди“ бр. 43 б/1-03 во Скопје, Република Македонија.

2. Основната главнина на Друштвото за управување со фондови САВА ИНВЕСТ АД Скопје изнесува 200.000 евра односно 12.282.580 денари пресметано по среден курс на Народна банка на Република Македонија објавен на денот пред усвојување на Статутот.

3. Друштвото за управување со фондови САВА ИНВЕСТ АД Скопје има единствен предмет на работење – основање и управување со отворени инвестициони фондови, во свое име и за сметка на сопствениците на документите за удели на отворените фондови.

4. Друштвото за управување со фондови САВА ИНВЕСТ АД Скопје ќе основа и ќе управува со три отворени инвестициони фондови во свое име и за сметка на сопствениците на документи на удели во отворените фондови.

5. Друштвото за управување со фондови САВА ИНВЕСТ АД Скопје е должно до Комисијата за хартии од вредност да достави извод од извршената регистрација во рок од петнаесет дена по извршениот упис во Трговскиот регистар.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-583/16  
9 јуни 2008 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
Марина Наќева-Кавракова, с.р.



**1352.**

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за инвестициони фондови („Службен весник на Република Македонија” бр. 9/2000 и 29/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 09.06.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на измените и дополнувањата на Статутот УЗП бр. 6662/07 од 19.06.2007 година на Друштвото за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, изготвен на ден 14.06.2007 година (пречистен текст).

2. Измените и дополнувањата од точка 1 на ова решение се вршат врз основа на Одлука бр. 02-34/9 од 26.03.2008 година за измена на Статутот на Друштвото за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје донесена на ден 26.03.2008 година од страна на Собранието на Друштвото за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-1630/4                      Комисија за хартии од вредност  
9 јуни 2008 година                      Претседател,  
Скопје                      **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**1353.**

Врз основа на член 44 став 1 точка 3 од Законот за инвестициони фондови („Службен весник на Република Македонија” бр. 9/2000 и 29/2007), член 184 став 1 точка и) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 09.06.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Се дава согласност за именување на лицата:

- Александар Манев, роден на ден 13.11.1978 година за извршен директор на Друштвото за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје;

- Јожко Петерлин од Република Словенија, роден на ден 06.06.1966 година за неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје;

- Димче Лазаревски од Скопје, роден на ден 29.05.1979 година за неизвршен и независен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје;

2. Согласноста за именување на лицата од точка 1 на ова решение се дава за периодот од 4 години од денот на донесувањето на ова Решение, согласно Одлуката бр. 02-34/6 од 26.03.2008 година за избор на членови на Одбор на директори на Друштвото за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје донесена од Собранието на Друштвото и Одлуката од 01.04.2008 година за именување на извршен директор на Друштвото за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје .

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицата од точка 1 на ова решение од функцијата членови на Одборот на директори на Друштвото за управување со фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, како и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1630/5                      Комисија за хартии од вредност  
9 јуни 2008 година                      Претседател,  
Скопје                      **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**1354.**

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 09.06.2008 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА  
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на Александар Коцаре роден на ден 18.07.1982 година во Охрид.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Александар Коцаре се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Александар Коцаре престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1999/3                      Комисија за хартии од вредност  
9 јули 2008 година                      Претседател,  
Скопје                      **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**1355.**

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 9.06.2008 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА  
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  
ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА**

1. На Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда – седма емисија на 1.467 обични акции во износ од 14.670.000 денари, согласно Одлуката бр. 02-1/19 од 07.05.2008 година за зголемување на основната главнина од средства на друштвото за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда со седма емисија.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1/19 од 07.05.2008 година за зголемување на основната главнина од средства на друштвото со издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда со седма емисија.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2049/4      Комисија за хартии од вредност  
9 јуни 2008 година      Претседател,  
Скопје      **Марина Наќева Кавракова, с.р.**

### 1356.

Врз основа на член 194 и член 205 став 2, алинеја ґ), став 3 и 4, а во врска со член 184 точка а), е) и з) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 09.06.2008 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност во работењето на брокерската куќа “НЛБ Тутунскаброкер” АД Скопје во смисла на член 205 став 2, алинеја ґ) од Законот за хартии од вредност заради непочитување на одредбите од член 99, а во врска со член 98, став 4 од Законот, односно заради неодржување на средствата на основната главнина согласно одредбите од членовите 4, 5 и 6 од Правилникот за структурата и начинот на пресметката на основната главнина на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ бр. 122/06).

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА брокерската куќа “НЛБ Тутунскаброкер” АД Скопје во рок од 90 дена од денот на приемот на ова решение, да ја отстрани утврдената неправилност во точка 1 од истото и во рок од 15 дена од постапувањето до Комисијата за хартии од вредност да достави извештај со преземените мерки за отстранување на утврдената неправилност.

3. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1478/6      Комисија за хартии од вредност  
9 јуни 2008 година      Претседател,  
Скопје      **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

### 1357.

Врз основа на член 88 и член 184, точка л) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 09.06.2008 година донесе

### РЕШЕНИЕ

1. Не се дава согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за членство на Македонска берза АД Скопје бр. 02-1364/1 од 15.05.2008 година, доставени до Комисијата за хартии од вредност на ден 16.05.2008 година и евидентирани под деловоден архивски број 08-2028/1.

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, во рок од 30 календарски дена од денот на приемот на ова Решение, во член 3, став 1, алинеја 6 од Правилата за членство на Македонска берза АД Скопје, да го замени постоечкиот, со следниот текст: “да има најмалку две лица во редовен работен однос кои поседуваат дозвола за работење на брокер или дозвола за работење на инвестиционен советник издадена од Комисијата”.

3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, по постапувањето од точка 2 од Решението, да достави до Комисијата за хартии од вредност, пречистен текст на Правилата за членство на Македонска берза АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2028/2      Комисија за хартии од вредност  
9 јуни 2008 година      Претседател,  
Скопје      **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

### 1358.

Врз основа на член 190, став 1 и член 85, став 2 од Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ бр. 95/05, 25/07 и 7/08), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 07.05.2008 година, донесе

### ПРАВЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ПОДАТОЦИ ШТО СЕ ПОДНЕСУВААТ СО БАРАЊЕТО ЗА ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ НА БЕРЗА И ЗА ПОСТАПКАТА НА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА ВО ВРСКА СО БАРАЊЕТО

#### Член 1

Со Правилникот за определување на дополнителните податоци што се поднесуваат со барањето за дозвола за основање на берза и за постапката на донесување на одлука во врска со барањето (во понатамошниот текст: Правилник) се уредуваат дополнителните податоци што се поднесуваат со барањето за дозвола за основање на берза како и постапката на донесување на одлука во врска со барањето.

#### Член 2

Барањето за дозвола за основање на берза се поднесува во писмена форма.

#### Член 3

Барањето за дозвола за основање на берза го поднесуваат основачите на берзата.

## Член 4

Кон барањето од член 2 на овој правилник, лицата кои бараат дозвола за основање берза за хартии од вредност, поднесуваат:

- предлог на статут;
- предлог на правила за членство;
- предлог на правила за тргување;
- предлог на правила за котација;
- предлог на правила за однесување и дисциплина;
- предлог на правила за арбитража;
- деловен план за основање и работа на берзата;
- предлог на договор за соработка и користење услуги на депозитар.

## Член 5

Покрај определените податоци од член 4 од овој правилник, лицата кои бараат дозвола за основање берза за хартии од вредност, до Комисијата за хартии од вредност ги поднесуваат и следните дополнителни податоци:

- назив на берзата;
- седиште на берзата;
- датум на потпишување на договорот за основање, односно датум на одржување на основачкото собрание;
- список на основачите на берзата кој содржи назив и седиште на основачите на берзата;
- видот на финансиски инструменти со кои ќе се тргува на берзата;
- податоци за висината на основачкиот капитал на берзата;
- податоци за влоговите на основачите на берзата;
- податоци за структурата на основната главнина;
- податоци за номиналната вредност на акциите кои им се издаваат на основачите;
- податоците за бројот на акциите кои му се издаваат на одделен основач;
- податоци за капиталската поврзаност на основачите на берзата со други правни лица;
- податоци за системот на управување на берзата;
- податоци за членовите на органите на управување на берзата и нивните овластувања;
- податоци за внатрешната организација на берзата;
- податоци за техничката опременост на берзата;
- список на основни средства на берзата;
- податоци за техничката опременост на депозитарот со опис на начинот на водење на сметките на хартии од вредност;
- податоци за информативниот систем на берзата за членките, Комисијата и јавноста;
- податоци за лицата кои се одговорни за работа на организационите единици во рамките на берзата кои ќе ги извршуваат дејностите за кои се поднесува барањето;
- податоци за лицето за контакт со Комисијата за хартии од вредност во врска со барањето (име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), адреса, телефонски број);
- датум на поднесување на барањето за добивање дозвола за основање на берза (ден, месец, година);
- потпис на овластеното лице и печат на берзата, односно потпис на основачите или членовите на органите на управување на берзата.

## Член 6

(1) Комисијата одлучува по барањето за издавање на дозвола за основање берза во рок од 90 календарски дена од денот на доставување на барањето до Комисијата.

(2) Комисијата го доставува известувањето за комплетирање на барањето до подносителот, во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето.

## Член 7

Комисијата го одобрува барањето за основање на берза, ако утврди дека:

- а) правилата за членство обезбедуваат отворен и еднаков пристап на сите овластени учесници на пазарот на хартии од вредност кои ги исполнуваат условите од правилата за членство;
- б) правилата за тргување обезбедуваат висок степен на:
  - непречено склучување и утврдување на трговските трансакции со хартии од вредност,
  - отворен и еднаков третман на сите членки,
  - чесност во деловното работење,
  - заштита на доверливите информации за клиентите,
  - транспарентност на тргувањето и
  - дистрибуција на информациите пред и по тргувањето;
- в) правилата за котација обезбедуваат целосно и правично обелоденување на податоците за работењето на котираниите издавачи на хартии од вредност;
- г) правилата за однесување и дисциплина обезбедуваат соодветно и правично спроведување на актите на берзата, овој закон и правилниците донесени врз основа на овој закон;
- д) правилата за арбитража обезбедуваат ефикасно, правично и навремено решавање на спорови;
- ѓ) берзата е кадровски, технички и организационо оспособена за вршење на активности што претставуваат берзанско работење;
- е) берзата има најмалку тројца вработени со дозвола за работа од Комисијата;
- ж) берзата има соодветен информативен и компјутерски систем за склучување и утврдување на трговските трансакции;
- з) берзата има организациони делови кои обезбедуваат ефикасно и единствено вршење на работите на берзата и
- с) депозитарот со кој берзата има склучено договор за користење услуги ги исполнува барањата за порамнување, водење на сметките на имателите на хартии од вредност, како и водење на книгите на акции на акционерските друштва.

## Член 8

Комисијата донесува решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за берза доколку не се исполнети условите од членот 7 на овој правилник.

## Член 9

Комисијата ја објавува дозволата за основање берза во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Комисијата.

## Член 10

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 03-1892/1  
7 мај 2008 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,

**Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**1359.**

Врз основа на член 81 став 4, а во врска со член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 07.05.2008 година го донесе следниот

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ВО ВРСКА СО ДОЗВОЛЕНИТЕ МЕТОДИ  
ЗА ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

**Член 1**

Со Правилникот за определување на дополнителни услови во врска со дозволените методи за тргување со хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник) се определуваат дополнителни услови во врска со дозволените методи за тргување со хартии од вредност.

**Член 2**

Дозволените методи за тргување со хартии од вредност се:

а) централизирано тргување преку физичко присуство или преку електронски систем, каде што сите членки на берзата поднесуваат налози за купување и продавање на хартии од вредност за своја сметка и/или за сметка на нивните клиенти и склучуваат берзански трансакции;

б) тргување меѓу брокерските куќи кои тргуваат исклучиво за сопствена сметка и кои го централизираат тргувањето преку физичко присуство или електронско тргување.

**Член 3**

На барање на Комисијата за хартии од вредност, берзите донесуваат Правила за тргување со кои се пропишуваат дополнителни услови во врска со дозволените методи за тргување со хартии од вредност.

Берзите се должни во рок од 5 работни дена од денот на донесувањето да ги достават до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија) Правилата за тргување заради давање согласност.

Согласноста на Правилата за тргување на берзите, Комисијата ја дава во форма на Решение.

**Член 4**

Кога берзите определуваат дополнителни услови во врска со дозволените методи за тргување со хартии од вредност во Правилата за тргување, должни се да обезбедат соодветни материјално-технички услови за спроведување на истите.

Берзите се должни за воведувањето на дополнителните услови во врска со дозволените методи за тргување со хартии од вредност да побараат согласност од Комисијата за измените и дополнувањата.

Комисијата пред да даде согласност врши контрола на материјално-техничките услови на берзите за спроведување на дополнителните услови во врска со дозволените методи за тргување со хартии од вредност.

**Член 5**

Берзите, во функција на развој на пазарот на хартии од вредност може да вршат измени или да носат нови Правила за тргување.

Измените на Правилата за тргување подлежат на согласност од страна на Комисијата.

Согласноста на измените на Правилата за тргување се дава во иста форма како и при донесувањето на Правилата за тргување.

**Член 6**

Комисијата може заради заштита на инвеститорите или за обезбедување на чесно и правично тргување со хартии од вредност, со Решение да им наложи на берзите да извршат измени или да донесат нови Правила за тргување.

**Член 7**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 03-1893/1  
7 мај 2008 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
**Марина Наќева Кавракова**, с.р.

**1360.**

Врз основа на член 79 став 4 точка г, а во врска со член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 07.05.2008 година го донесе следниот

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИУМИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ ЧЛЕНКА НА БЕРЗА, КОИ НЕ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ПРАВИЛАТА ЗА ЧЛЕНСТВО НА БЕРЗА**

**Член 1**

Со Правилникот за определување на други дополнителни критериуми кои треба да ги исполни членка, кои не се определени во Законот за хартии од вредност и правилата за членство на берза (во понатамошниот текст: Правилник) се определуваат други дополнителни критериуми од страна на Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија), кои треба да ги исполни членка на берза, а кои не се содржани во Законот за хартии од вредност и правилата за членство на берза.

**Член 2**

Членка на берза мора да ги исполнува следните основни критериуми:

- да има дозвола за работа со хартии од вредност од Комисијата;
- да биде соодветно техничко и организационо опремена;
- да биде членка на овластен депозитар за хартии од вредност.

**Член 3**

Комисијата за хартии од вредност, во функција на обезбедување стабилност и развој на пазарот на хартии од вредност, може да определи дополнителни правила и критериуми кои треба да ги исполни членка на берза, а кои не се определени во правилата за членство на берза и во Законот за хартии од вредност.

**Член 4**

Дополнителни критериуми од член 3 можат да бидат следните:

- членката на берза да е акционерско друштво со седиште во Република Македонија, односно подружница на странска брокерска куќа, која има дозвола за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност ;

- членката на берза да е соодветно кадровски екипирана;
- членката на берза во секое време да располага со пропишаното ниво на ликвидни средства;
- членката на берза во секое време да ги одржува пропишаните коефициенти на изложеност кон клиентите;
- членката на берза редовно, во пропишаниот рок, да ги доставува до Комисијата следните месечни извештаи:
  - а) месечен извештај за работење на членката;
  - б) извештај за одржување на нивото на ликвидни средства на членката;
  - в) извештај за одржување на средствата на основната главнина на членката;
  - г) извештај за коефициентот на изложеност на членката.

#### Член 5

Доколку членка на берза при своето работење дојде во состојба на неможност да одговори на своите краткорочни и долгорочни обврски како и доколку истата искаже негативен финансиски резултат со завршната сметка, потребно е во најкраток можен рок до Комисијата да достави Програма за отстранување на наведената состојба.

#### Член 6

На барање на Комисијата, берзата врши измени и дополнувања на актите со кои се регулирани условите за членство на берза и за измените бара согласност од Комисијата.

#### Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на негово објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1894/1  
7 мај 2008 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
**Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

#### 1361.

Врз основа на член 190 став 4 точка б), а во врска со член 91 и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 09.06.2008 година донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА И РОКОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА БЕРЗА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 119/2006)

#### Член 1

Со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржина и рокови за поднесување извештаи за работењето на берза (во понатамошниот текст: Правилник) во член 7 од Правилникот за содржина и рокови за поднесување извештаи за работењето на берза зборовите: „на крајот од месецот, за кој се однесува извештајот“ се заменуваат со зборовите: „најдоцна до 7-миот ден во тековниот за претходниот месец“.

#### Член 2

Со Правилникот се менува членот 8 став 1 алинеја 3 и гласи:

3. Остварен вкупен приход по тарифник на берза по видови работи кои ги извршува, согласно регистрацијата од Централниот регистар и решението за дозволата за работа на берза, издадено од Комисијата и тоа:

- 3.1. Остварени приходи од надоместоци за котација на хартии од вредност;
- 3.2. Остварени приходи од надоместоци за членство на берза;
- 3.3. Остварени приходи од надоместоци за тргување со акции;
- 3.4. Остварени приходи од надоместоци за тргување со обврзници;
- 3.5. Остварени приходи од надоместоци за тргување со краткорочни хартии од вредност;
- 3.6. Остварени приходи од надоместоци за блок трансакции;
- 3.7. Остварени приходи од надоместоци за јавна берзанска аукција;
- 3.8. Остварени приходи од надоместоци за ревидирање на берзански трансакции;
- 3.9. Остварени приходи од надоместоци за понштување на берзански трансакции;
- 3.10. Остварени приходи од надоместоци за објавување на податоци преку веб страницата на берзата, согласно закон;
- 3.11. Остварени приходи од надоместоци за дистрибуција на берзански информации:
  - 3.11.1 Остварени приходи од надоместоци за берзански информации што се дистрибуираат во реално време, со право на редистрибуција;
  - 3.11.2. Остварени приходи од надоместоци од берзански информации што се дистрибуираат во реално време, без право на редистрибуција;
  - 3.11.3. Остварени приходи од надоместоци од берзански информации што се дистрибуираат со задоцнување од најмалку 10 минути;
  - 3.11.4. Остварени приходи од надоместоци од берзански информации што се дистрибуираат на крајот на трговскиот ден и
  - 3.11.5. Остварени приходи од надоместоци од други берзански трансакции.

#### Член 3

Овој правилник е од времен карактер со важење од 90 дена.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила и ќе се применува со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-2132/2  
9 јуни 2008 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
**Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

#### 1362.

Врз основа на член 190 став 4 точка б), а во врска со член 69 и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 09.06.2008 година донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДЕПОЗИТАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 6/2007)**

**Член 1**

Со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник) во член 2 од Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност бројот 10 се заменува со бројот 7.

**Член 2**

Со Правилникот се менува членот 3 став 1 алинеја 5, и гласи:

5. Остварен вкупен приход по тарифник на депозитар по видови работи кои ги извршува, согласно регистрацијата од Централниот регистар и решението за дозвола за работа на депозитар, издадено од Комисијата и тоа:

5.1. Остварени приходи од услуги на депозитар за учесниците во неговата работа и корисниците на неговите услуги:

5.1.1. Приходи од членарина за пристап во системот на депозитарот на учесниците во неговата работа и корисниците на неговите услуги;

5.1.2. Приходи од членарина за пристап во системот на депозитарот од страна на учесниците во неговата работа во посредувањето при трансакции со хартии од вредност и нивно порамнување;

5.1.3. Приходи од годишен надомест на корисниците на услуги на регистарот на хартии од вредност кој се води во нематеријален облик;

5.1.4. Приходи од годишен надомест за водење на сметки на сопствениците на хартии од вредност во системот на депозитарот;

5.1.5. Приходи од надоместоци за извршени услуги од депозитарот по барање на издавачот (корпоративни дејствија) и

5.1.6. Приходи од надоместоци за упис на нова емисија на хартии од вредност.

5.2. Остварени приходи од надомест за посреднички услуги на депозитар во постапка на утврдување и порамнување помеѓу учесниците во работата на депозитар и НБРМ;

5.3. Остварени приходи од надоместоци за извршени услуги на депозитар во постапка на нетрговски преноси на хартии од вредност;

5.4. Остварени приходи од останати услуги што ги врши депозитарот.

**Член 3**

Овој правилник е од времен карактер со важење од 90 дена.

**Член 4**

Овој правилник влегува во сила и ќе се применува со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 03-2133/2  
9 јуни 2008 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
**Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

**1363.**

Врз основа на член 190 став 1 и член 84 став 6 од Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ бр. 95/05, 25/07 и 7/08), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 07.05.2008 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА**  
**ОДДЕЛНИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА**  
**БЕРЗАТА**

**Член 1**

Со Правилникот за начинот на водење и одржување на одделни податоци за работењето на берзата (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува начинот на водење и одржување на одделни податоци за работењето на берзата.

**Член 2**

Одделни податоци за работењето на берзата се:

- Називот на издавачите и видот на хартии од вредност со кои се тргува на берзата;
- Називот на издавачите и видот на хартии од вредност кои се наоѓаат на берзанска котација;
- Цената на последната трансакција склучена на денот на тргување;
- Највисоката и најниската цена постигната на денот на тргување;
- Просечната цена на секоја истргувана хартија од вредност;
- Вкупната количина на секоја истргувана хартија од вредност;
- Количината и вредноста на хартиите од вредност со кои се тргува на берзата;
- Податоци за реализираните блок трансакции на денот на тргување, со податоци за истргуваната количина на хартии од вредност и постигната цена;
- Податоци за режимот на тргување на хартиите од вредност;
- Мерки изречени од страна на берзата спрема овластените членки на берзата;
- Мерки изречени од страна на берзата спрема акционерските друштва чии акции котираат на берзата, поради неисполнување на обврските од котација;
- Податоци за поднесени жалби против одлуките на берза;
- Податоци за соработка со други берзи;
- Податоци за членство во здруженија на овластени берзи.

**Член 3**

Берзата е должна да преземе мерки за заштита на информатичкиот систем и податоците содржани во него од неовластена употреба, промена и губење на податоците.

Берзата е должна да преземе мерки за заштита на податоците од член 2 на овој Правилник и став 1 на овој член од губење преку воспоставување на посебен резервен систем за снимање на податоците, кој не се наоѓа во просториите на берзата.

**Член 4**

Оригиналната документација за работењето на берзата, берзата е должна да ја чува во материјална форма најмалку пет години на сигурно место.

По истекот на пет години, берзата е должна да ја чува во материјална форма само онаа оригинална документација која претставува архивска граѓа од трајна вредност согласно Законот за архивска граѓа.

**Член 5**

Берзата е должна трајно да ја чува оригиналната документација за тргувањето на електронски медиум.

Берзата е должна да чува копија од оригиналната документација за тргувањето, снимена на електронски медиум, надвор од деловните простории на берзата.

**Член 6**

Берзата е должна еднаш годишно, до крајот на јануари за тековната година, да ја известува Комисијата за хартии од вредност за начинот на чување на податоците за работењето на берзата.

Доколку има промени во начинот на чување на податоците за работењето на берзата, берзата е должна да ја извести Комисијата за хартии од вредност во рок од 15 дена од денот на настанување на промените.

**Член 7**

Берзата е должна да ја извести Комисијата за хартии од вредност во случај на оштетување или губење на податоците од член 2 на овој правилник, при што задолжително ги наведува причините кои довеле до таквата состојба.

**Член 8**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-2266/1  
7 мај 2008 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
**Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

**1364.**

Врз основа на член 31 од Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 7/2008), Комисијата за хартии од вредност својата седница одржана на ден 09.06. 2008 година, донесе

**Т Р О Ш К О В Н И К  
ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ  
ПРИ КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

(1) Заради обезбедување на работа на Комисијата за посредување при Комисијата за хартии од вредност, се утврдува наплата во висина од:

- еднократен паричен надомест во висина од 1.000 денари по составувањето на записникот во кој се констатира согласноста на двете страни, односно на овластеното лице од страна на Комисијата за хартии од вредност и на сторителот на прекршокот, за покренување на постапка за посредување;

(2) Надоместокот од точка 1 на овој трошковник се уплатува од страна на сторителот на прекршокот на денарска жиро-сметка на Комисијата за хартии од вредност и тоа во рок од 2 (два) работни дена по настанувањето на основата за плаќање, односно од денот на издавање на одлуката на Комисијата за хартии од вредност.

(3) Висината на надоместокот во овој трошковник соодветствува со реалните трошоци што ги има Комисијата за хартии од вредност заради обезбедување на работа на Комисијата за посредување.

(4) Овој трошковник влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-2329/1  
9 јуни 2008 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
**Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1365.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 11 јуни 2008 година, донесе

**О Д Л У К А**

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за определување на висината на надоместокот на членовите на комисиите, одборите и другите работни тела кои извршуваат работи за Советот на општина Струга бр. 07-262/6 од 30.01.2008 година.

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија што се донесени, односно преземени врз основа на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесено од Рамиз Мерко - градоначалник на општина Струга, со Решение У. бр. 43/2008 од 23 април 2008 година поведе постапка за оценување на уставноста и законистоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот, Законот за локалната самоуправа и Законот за дополнување на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката.

5. Судот на седницата утврди дека Советот на општина Струга на седницата одржана на 30 јануари 2008 година донел: Одлука за определување на висината на надоместокот на членовите на комисиите, одборите и другите работни тела кои извршуваат работи за Советот на општина Струга.

Според член 1 од оваа одлука, на членовите на комисиите, одборите и другите работни тела што ги има формирано Советот на општина Струга, имаат право на надоместок за присуство и работа на седниците за извршување на задачите од својата надлежност.

Според член 2 од Одлуката, на членовите на комисиите, одборите и другите работни тела на Советот им се утврдува надоместок за присуство во работата на секоја одржана седница на комисија, одбор или работно тело формирано од Советот на општина Струга, изнесува 900 денари. Според ставот 2 од истиот член, на членовите на Советот кои учествуваат во склучување на бракови им се утврдува надоместок во износ од 500 денари за секој склучен брак.

Со член 3 од Одлуката се утврдува дека оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струга“.

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 и 9 од Уставот, владеештото на правото и локалната самоуправа се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и сите други прописи се објавуваат пред да влезат во сила. Според став 4 од истата одредба, законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.

Според член 45 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) членовите на Советот имаат право на надоместок за присуство на седница и надоместоци на патни и дневни трошоци во рамките утврдени со закон.

Согласно членот 100 кој е поместен во Глава XV „Преодни и завршни одредби“ до донесувањето на законот од членот 45 на овој закон членовите на советот ќе примаат надоместок за присуство на седница на советот без оглед на нејзиното времетраење, најмногу до 30% од просечната месечна нето плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци, а надоместоците за патните и дневните трошоци ќе им се исплатуваат според прописите кои се однесуваат на државните службеници.

Според член 1 од Законот за дополнување на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/2007) во Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на СРМ“ број 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 23/97, 37/2005 и 84/2005), по Дел “V. Надоместок на определени материјални трошоци и други примања“ се додава дел V-а со пет нови членови 29-а, 29-б, 29-в, 29-г и 29-д.

Во Делот V-а, се предвидени надоместоците на членовите на советите на општините и на членовите на Советот на градот Скопје.

Според член 29-а, од наведениот закон на членовите на советите на општините и на членовите на Советот на градот Скопје им припаѓа месечен надоместок за присуство на седниците на советот и надоместок на патните и дневните трошоци. Според ставот 2 на истиот член, средствата за исплата на надоместоците од ставот 1 на овој член се обезбедуваат во буџетот на општината и во Буџетот на градот Скопје.

Според член 29-б од наведениот закон месечниот надоместок за присуство на седници на советот се утврдува во процентуален износ од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година, но не повеќе од 70%. Според став 2 од истиот член, висината на месечниот надоместок за присуство на седниците се утврдува со одлуката за извршување на буџетот на општината и Буџетот на градот Скопје.

Според член 29-в од истиот Закон, на претседателите на советите на општините и на претседателот на Советот на градот Скопје, за раководењето и организирањето на работата на советот, надоместокот од членот 29-б се зголемува за 30%.

Според член 29-г од Законот, месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се исплатува за присуство на сите седници на советот во тековниот месец. Според став 2 од истиот член, месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се намалува за 30% за секое отсуство од седница на советот. Според став 3, месечниот надоместок за присуство на седниците на советот не се исплатува, доколку членот на советот не присуствувал на ниту една седница на месецот во тековниот месец. Според став 4, месечниот надоместок за присуство на седниците не се исплатува, доколку советот во тековниот месец не одржал седница.

Според член 29-д од Законот, на членовите на советите на општините и на членовите на Советот на градот Скопје им се исплатуваат надоместоци за патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата и

странство според прописите кои се однесуваат на државните службеници вработени во општинската администрација и во администрацијата на градот Скопје.

Имајќи ги предвид одредбите од членовите 45 и 100 од Законот за локалната самоуправа, произлегува дека законодавецот го утврдил правото на надоместок за присуство на седница и правото на надоместок на патни и дневни трошоци за членовите на советот.

Притоа, во Законот за локалната самоуправа, законодавецот правото на надоместок за присуство на седница на членовите на советот, до донесување на посебен закон не само што го утврдил туку и го лимитирал и тој може да изнесува најмногу до 30% од просечната плата во Република Македонија исплатена во последните три месеци, а во однос на висината на патните и дневни трошоци на членовите на советот упатува на примена на прописите кои се однесуваат на државните службеници. Со Законот за дополнување на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/2007) е уредено прашањето на надоместоците на членовите на советите на општините и на членовите на Советот на градот Скопје.

Со оглед на тоа што со оспорената Одлука правото на надоместок на членовите на комисиите, одборите и другите работни тела кои извршуваат работи за Советот на општина Струга за нивниот ангажман во општината, не е утврдено во согласност со членовите 29-а и 29-б од Законот за дополнување на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката, Судот утврди дека таа одлука не е во согласност со Уставот и Законот за дополнување на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката. Ова од причина што во цитираните законски одредби се предвидува надоместок за присуство на седница на советот без оглед на нејзиното времетраење, како и надоместок за дневни трошоци врз основа на прописите кои се однесуваат на државните службеници, но не се предвидува надоместок за работа на седница на членови на комисиите, одборите и другите работни тела без оглед на одржана седница за секоја седница поодделно, односно не се предвидува фиксен износ на надоместокот за дневни трошоци без оглед на одржана седница за секоја комисија поодделно, како што предвидуваат членовите 1 и 2 од оспорената Одлука.

Тргувајќи од изнесеното, Судот утврди дека оспорената одлука не е во согласност со член 51 од Уставот, како и со Законот за локалната самоуправа, Законот за дополнување на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката и Уставот на Република Македонија.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите: Лилјана Ингилизова – Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.43/2008  
11 јуни 2008 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.



## 1366.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 11 јуни 2008 година, донесе

## О Д Л У К А

## 1. СЕ ПОНИШТУВААТ:

- делот „на возраст до 40 години“ од **\*\*Индикации:-АРТ на кодот „G03GA01-Chronic gonadotropin (human i rekombinanten)\*\*** и

- делот: „на возраст до 40 години“ од **\*\*\*Индикации:-АРТ на кодот: „G03GA06-Folិតropin beta\*\*\***, од насловот „Лекови кои делуваат на генитоуринарниот тракт и полови хормони“ од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија, бр. 102/2007 и 104/2007-исправка).

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија што се донесени, односно преземени врз основа на деловите од актот означени во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијативи на Снежана Ивановска и Валентина Талевска, двете од Битола со Реѓение У.бр.249/2007 од 2 април 2008 година поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на деловите од Листата означена во точката 1 од оваа одлука бидејќи основано се постави прашањето за нивната согласност со членот 8 став 1 алинеи 3 и 4, членот 34 и членот 39 од Уставот, како и со членовите 9 и 10 од Законот за здравственото осигурување.

5. Судот на седницата утврди дека, Листата на лекови е составена во форма на табеларен преглед и иста, меѓу другото, го содржи насловот: „Лекови кои делуваат на генитоуринарниот тракт и полови хормони“ со поднаслов: „Полови хормони и други лекови со дејство на генитален систем“ во кој се содржани оспорените делови, предмет на уставно-судска оценка. Табеларниот преглед по однос на овие делови е сочинет на следниов начин:

G03GA01	Chronic gonadotropin (human i rekombinanten)**	250U	P	инјекции	CPJ	*
G03GA02	Human menopausal gonadotropin***	30U	P	инјекции	CPJ	*
G03GA04	Urofолитropin***	75U	P	инјекции	CPJ	*
G03GA05	Fолитropin silfa***	75U	P	инјекции	CPJ	*
G03GA06	Fолитropin beta***	75U	P	инјекции	CPJ	*
**Индикации:						
- АРТ до три обиди за лекување на жена на возраст до 40 години						
Кај крипторхизам вкупно три инјекции (1 неделно 1500-5000U)						
***Индикации:						
- АРТ до три обиди за лекување на жена на возраст до 40 години						

Во наведениот наслов, како и кај другите наслови, се утврдени лековите за третирање на одделни заболувања според нивниот код, генеричко име, единица мерка, начин на примена, фармацевтска докажана форма, јачина и режим на препишување. Ознаката „\*\*“ ставена кај кодовите G03GA01, G03GA02, G03GA04, G03GA05 и G03GA06 (инјекции) според легендата на Листата

определува дека станува збор за лек што се применува во болнички услови. Оспорените делови, гласат: „на возраст до 40 години“.

6. Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според членот 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба.

Според членот 34 од Уставот граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени со закон и со колективен договор, а според членот 39 од Уставот, на секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена заштита.

Правото на здравствено осигурување е уредено со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006 и 36/2007).

Според членот 1, со овој закон се уредува здравственото осигурување на граѓаните, правата и обврските од здравственото осигурување, како и начинот на спроведување на здравственото осигурување.

Во точката 1. Основни здравствени услуги е содржан членот 9, според чиј став 1 а) точка 8 од Законот, во примарната здравствена заштита како основна здравствена услуга спаѓаат лекови според листата на лекови што со општ акт ја утврдува Фондот, како купувач на здравствени услуги, на кој министерот за здравство дава согласност. Според ставот 1 в) точка 2, како основна здравствена услуга во болничката (краткотрајна и долготрајна) здравствена заштита спаѓаат лекови според листата на лекови што со општ акт ја утврдува Фондот, како купувач на здравствени услуги, на кој министерот за здравство дава согласност, како и помошни материјали кои служат за примена на лековите и санитарскиот и друг материјал потребен за лекување.

Во точката 2. Здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување е содржан членот 10 од Законот. Во точката 11 од оваа одредба од Законот е определено дека со задолжителното здравствено осигурување не се опфатени, меѓу другите, здравствената услуга-вештачко оплодување по трет неуспешен обид за оплодување.

Во одредбите од Закон за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006 и 5/2007) не се среќаваат одредби во кои остварувањето на правото на основна здравствена заштита по однос на било кое заболување е ограничено со возраста на осигуреникот-пациент.

Тргувајќи од содржината на членот 34 од Уставот произлегува дека правото на здравствена заштита на граѓаните се обезбедува преку систем на здравствено осигурување како дел од социјалното осигурување во поширока смисла и дека правата што произлегуваат од тоа се уредуваат со закон и со колективен договор.

Имајќи го предвид членот 39 од Уставот, со кој на секој граѓанин му се гарантира право на здравствена заштита, произлегува дека право е на државата, односно законодавецот да ги определи условите, начинот и средствата за задоволување на здравствените потреби на граѓаните, односно да ја вреднува општествената целесходност на едно или друго решение и да создаде нормативна претпоставка за остварување на уставно загарантираните права на здравствена заштита.

Оттаму, пред Судот се јави неопходно како претходно прашање да утврди дали Листата на лекови може да биде норма-тивната претпоставка за остварување на загарантираните права на здравствена заштита и здравствено осигурување. Имено, од анализата на целината на Листата на лекови произлегува дека истата е сочинета во форма на тебеларен преглед, а според својата содржина и функција истата треба да преставува детализиран список на лекови кои паѓаат на тој на Фондот со означување на кодот, генеричкото име, едини-цата мерка и други податоци специфични за секој одделен вид лек, групирани според заболувањата кои се третираат со нив.

Тргувајќи од називот на актот во кој се наоѓаат оспорените делови и намената за која тој треба да служи произлегува дека Листата на лекови во принцип не може да има карактер на нормативен акт, туку треба да има карактер на технички акт, или акт за работење на здравствените работници (лекарите и аптекарите), како и акт врз основа на кој граѓаните добиваат сознание дали одделен лек паѓа на товар на Фондот или не, со цел да се обезбеди негова унифицирана примена од страна на органите кои се должни да го обезбедат нејзиното спроведување. До истиот заклучок се доаѓа и по однос на формата во која е донесен актот (табеларен преглед) и неговата содржина.

Меѓутоа, конкретната листа очигледно не се задржала на вака изнесениот начин на техничко определување, туку според оценка на Судот навлегла во уредување на правата на граѓаните преку внесување на деловите означени како „Индикации“, односно условот-граница на возраста на осигуреникот, кој како таков не е предвиден со закон. Притоа, како единствени законски услови за остварување на правото на здравствената услуга вештачко оплодување се утврдени статусот на осигуреникот и три неуспешни обиди за вештачко оплодување.

Според наведеното, произлегува дека за навлегувањето во нормативното уредување не постои овластување и основ во цитираните законски одредби, ниту пак правно е возможно во ваков вид на технички акти да се направи уредување на правата на граѓаните од каде се доведува во прашање владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна и извршна како едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија утврдени во членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот.

Оспорените делови од актот, исто така, според оценка на Судот не се во согласност со членот 34 од Уставот, според кој граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени со закон и со колективен договор, бидејќи во овој случај правото на социјално осигурување е уредено со акт, во кој не можат да се уредуваат или пак операционализираат права на граѓаните.

Понатаму, од цитираните одредби од Законот за здравственото осигурување, неговата целина, како и целината на одредбите од Законот за здравствената заштита произлегува дека во нив не се среќаваат одредби кои го условуваат правото на здравствената услуга-вештачко оплодување со возраста на пациентот.

Според тоа, поради одсуство на возрастната граница како услов за остварување на наведеното право на осигурување постои и несогласност на оспорените делови од Листата со членовите 9 и 10 од Законот за здравственото осигурување.

Одредби за условување на правото на здравствената услуга-вештачко оплодување, според возрастната граница на пациентот, не се среќаваат ниту во Законот за генетски модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2008) и Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2008) како закони кои имаат допирни точки со зачнувањето по вештачки пат.

Врз основа на наведеното Судот оцени дека оспорените делови од Листата не се во согласност со членот 8 став 1 алинеи 3 и 4, членот 34 и членот 39 од Уставот, како и со членовите 9 и 10 од Законот за здравственото осигурување.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Ова одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите: Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.249/2007  
11 јуни 2008 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

#### СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1367.

Согласно член 9 став 2 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 60/2006), претседателот на Судскиот совет на Република Македонија, објавува

#### О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Избор на член на Судскиот совет на Република Македонија ќе се изврши за подрачјето на Апелационен суд Битола.

На огласот може да се пријави секој судија од Апелационен суд Битола и основните судови од тоа подрачје кој во моментот на објавувањето на овој оглас врши судиска функција и да ги исполнува следните услови:

- да има најмалку 5 (пет) години судиски стаж;
- да има позитивни резултати во последните 3 (три) години во вршењето на судиската функција.

Кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот.

Кон пријавата кандидатот поднесува:

- потврда за судиски стаж;
- биографски податоци за стручниот и професионалниот развој;
- оценка за резултатите во работењето за последните три години;

- податоци за учество во стручна и професионална едукација, издадени од Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија.

Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1408/1  
18 јуни 2008 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија,  
Претседател,  
**Бекир Исени**, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1368.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 и 36/07), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 23.06.2008 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

## Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 39,745
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 39,886
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 40,798
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 48,409
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 47,785
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 48,209
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 29,626

## Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 80,50
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 77,50
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 78,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 76,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 64,50
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 65,00
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 35,608

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ- 96 (ПРЕМИУМ)	80,00	79,50	79,00
ЕУРОСУПЕР - 95	77,00	76,50	76,00
ЕУРОСУПЕР - 98	78,00	77,50	77,00
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	75,50	75,00	74,50
Е Л - ЕКСТРА ЛЕСНО	64,00	63,50	63,00
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	64,50	64,00	63,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-2 важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

## Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 0,150
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 0,040
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 0,050

## Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 24,625
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 22,012
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 21,948
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 12,268
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 3,136
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,136
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 0,100

## Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 24.06.2008 година.

Бр. 02-1093/1  
23 јуни 2008 година  
Скопје

Претседател,  
**Славе Ивановски, с.р.**

## 1369.

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 36/2007), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 23 јуни 2008 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за транспорт, трговија и услуги М ПЕТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 02-1096/1  
23 јуни 2008 година  
Скопје

Претседател,  
**Славе Ивановски, с.р.**

## Прилог 1

## Л И Ц Е Н Ц А

### ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

## 1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за транспорт, трговија и услуги М ПЕТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. „Бојмија“ бр. 4/53, 1000 Скопје, Република Македонија

## 2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со електрична енергија

## 3. Датум на издавање на лиценцата:

23 јуни 2008 година

## 4. Период на важење на лиценцата:

10 години

## 5. Датум до кога важи лиценцата:

23 јуни 2018 година

## 6. Евидентен број на издадената лиценца:

ЕЕ- 25.10.1/08

## 7. Број на деловниот субјект - 6205364

## 8. Единствен даночен број - 4030007627379

## 9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија произведена во Република Македонија или во странство, заради натамошна продажба на носителот на лиценца за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо, квалификуваните потрошувачи, други трговци или извоз.

## 10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен или дистрибутивен капацитет.

## 11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

## 12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија на носителот на лиценца за снабдување на тарифни потрошувачи на големо и квалификуваните потрошувачи во согласност со склучените договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со применливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за количините на електрична енергија кои се обврзал да ги испорача;

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на електрична енергија која што ја испорачува, согласно со пропишаните норми за квалитетот и склучените договори;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува мрежните и пазарните правила и техничките нормативи и стандарди за работа на системот за пренос и системот за дистрибуција на електрична енергија;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

### 13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

### 14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи податоци за количините и субјектите од кои е набавена и количините и субјектите на кои е продадена електричната енергија во текот на извештајната година, за секој месец поодделно.

### 15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за набавените и испорачаните количини на електрична енергија согласно купопродажните договори склучени со носителот на лиценцата за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо и квалификуваните потрошувачи, согласно Табела 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

### 16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

### 17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

### 18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ: ТАБЕЛА 1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини во текот на месецот			Испорачани количини од почетокот на годината	
	Планирано согласно договор бр.	Реализирано	Реализирано	Планирано согласно договор бр.	Реализирано
Снабдувач со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо		Количина (kWh)	Цена (ден/kWh)		Количина (kWh)
Квалификуван потрошувач					
Извоз и други трговци					

### 1370.

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 36/2007), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 23 јуни 2008 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за дистрибуција и трговија со електрична енергија ЕЛЕКТРИСИТИ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ ЕЛЕТРА ДОО Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 02-1099/1  
23 јуни 2008 година  
Скопје

Претседател,  
Славе Ивановски, с.р.

Прилог 1

### ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

#### 1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за дистрибуција и трговија со електрична енергија ЕЛЕКТРИСИТИ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ ЕЛЕТРА ДОО Скопје ул. „Лермонтова“ бр. 16-1/1, 1000 Скопје, Република Македонија

**2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата**

Трговија со електрична енергија

**3. Датум на издавање на лиценцата:**

23 јуни 2008 година

**4. Период на важење на лиценцата:**

10 години

**5. Датум до кога важи лиценцата:**

23 јуни 2018 година

**6. Евидентен број на издадената лиценца:**

ЕЕ- 26.10.1/08

**7. Број на деловниот субјект - 5867622****8. Единствен даночен број - 4030004509758****9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија произведена во Република Македонија или во странство, заради натамошна продажба на носителот на лиценца за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо, квалификуваните потрошувачи, други трговци или извоз.

**10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:**

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен или дистрибутивен капацитет.

**11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста**

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

**12. Општи обврски за носителот на лиценцата**

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија на носителот на лиценца за снабдување на тарифни потрошувачи на големо и квалификуваните потрошувачи во согласност со склучените договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со применливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за количините на електрична енергија кои се обврзал да ги испорача;

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на електрична енергија која што ја испорачува, согласно со пропишаните норми за квалитетот и склучените договори;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува мрежните и пазарните правила и техничките нормативи и стандарди за работа на системот за пренос и системот за дистрибуција на електрична енергија;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

**13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција**

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

**14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи податоци за количините и субјектите од кои е набавена и количините и субјектите на кои е продадена електричната енергија во текот на извештајната година, за секој месец поодделно.

**15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за набавените и испорачаните количини на електрична енергија согласно купопродажните договори склучени со носителот на лиценцата за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо и квалификуваните потрошувачи, согласно Табела 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

**16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата**

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

**17. Изменување и дополнување на лиценцата**

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

### 18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ: ТАБЕЛА 1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини во текот на месецот			Испорачани количини од почетокот на годината	
	Планирано согласно договор бр.	Реализирано	Реализирано	Планирано согласно договор бр.	Реализирано
Снабдувач со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо	Количина (kWh)	Цена (ден/kWh)		Количина (kWh)	
Квалификуван потрошувач					
Извоз и други трговци					

1371.

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 36/2007), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 23 јуни 2008 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија и продажба на електрична енергија ГЕН-И ДООЕЛ Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 02-1102/1  
23 јуни 2008 година  
Скопје

Претседател,  
Славе Ивановски, с.р.

### Прилог 1

#### ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

##### 1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за трговија и продажба на електрична енергија ГЕН-И ДООЕЛ Скопје ул. „Стив Наумов“ бр. 22/8, 1000 Скопје, Република Македонија

##### 2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:  
23 јуни 2008 година

4. Период на важење на лиценцата:  
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:  
23 јуни 2018 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:  
ЕЕ- 27.10.1/08

7. Број на деловниот субјект - 6356354

8. Единствен даночен број - 4030008029033

##### 9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија произведена во Република Македонија или во странство, заради натамошна продажба на носителот на лиценца за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо, квалификуваните потрошувачи, други трговци или извоз.

##### 10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен или дистрибутивен капацитет.

##### 11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела територија на Република Македонија и странство.

##### 12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија на носителот на лиценца за снабдување на тарифни потрошувачи на големо и квалификуваните потрошувачи во согласност со склучените договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со применливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за количините на електрична енергија кои се обврзал да ги испорача;

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на електрична енергија која што ја испорачува, согласно со пропишаните норми за квалитетот и склучените договори;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува мрежните и пазарните правила и техничките нормативи и стандарди за работа на системот за пренос и системот за дистрибуција на електрична енергија;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

### 13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

### 14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи податоци за количините и субјектите од кои е набавена и количините и субјектите на кои е продадена електричната енергија во текот на извештајната година, за секој месец поодделно.

### 5. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за набавените и испорачаните количини на електрична енергија согласно купопродажните договори склучени со носителот на лиценцата за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо и квалификуваните потрошувачи, согласно Табела 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

### 16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

### 17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

### 18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ: ТАБЕЛА 1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини во текот на месецот			Испорачани количини од почетокот на годината	
	Планирано согласно договор бр.	Реализирано	Реализирано	Планирано согласно договор бр.	Реализирано
Снабдувач со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо		Количина (kWh)	Цена (ден/kWh)		Количина (kWh)
Квалификуван потрошувач					
Извоз и други трговци					

### 1372.

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 36/2007), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 23 јуни 2008 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија со електрична енергија РУДНАП ДООЕЛ Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 02-1105/1  
23 јуни 2008 година  
Скопје

Претседател,  
Славе Ивановски, с.р.

### Прилог 1

### ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. **Име и седиштето на носителот на лиценцата**  
Друштво за трговија со електрична енергија РУДНАП ДООЕЛ Скопје ул. Градски Сид блок 9, локал 2А, 1000 Скопје, Република Македонија

2. **Енергетската дејност за која се издава лиценцата**

Трговија со електрична енергија



**3. Датум на издавање на лиценцата:**

23 јуни 2008 година

**4. Период на важење на лиценцата:**

10 години

**5. Датум до кога важи лиценцата:**

23 јуни 2018 година

**6. Евидентен број на издадената лиценца:**

EE-28.10.1/08

**7. Број на деловниот субјект - 6357938****8. Единствен даночен број - 4030008029548****9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија произведена во Република Македонија или во странство, заради натамошна продажба на носителот на лиценца за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо, квалификуваните потрошувачи, други трговци или извоз.

**10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:**

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен или дистрибутивен капацитет.

**11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста**

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела територија на Република Македонија и странство.

**12. Општи обврски за носителот на лиценцата**

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија на носителот на лиценца за снабдување на тарифни потрошувачи на големо и квалификуваните потрошувачи во согласност со склучените договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со применливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за количините на електрична енергија кои се обврзал да ги испорача;

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на електрична енергија која што ја испорачува, согласно со пропишаните норми за квалитетот и склучените договори;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува мрежните и пазарните правила и техничките нормативи и стандарди за работа на системот за пренос и системот за дистрибуција на електрична енергија;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

**13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција**

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

**14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи податоци за количините и субјектите од кои е набавена и количините и субјектите на кои е продадена електричната енергија во текот на извештајната година, за секој месец поодделно.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за набавените и испорачаните количини на електрична енергија согласно купопродажните договори склучени со носителот на лиценцата за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо и квалификуваните потрошувачи, согласно Табела 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

**16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата**

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

**17. Изменување и дополнување на лиценцата**

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

### 18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ: ТАБЕЛА 1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини во текот на месецот			Испорачани количини од почетокот на годината	
	Планирано согласно договор бр.	Реализирано	Реализирано	Планирано согласно договор бр.	Реализирано
Количина (kWh)		Цена (ден/kWh)	Количина (kWh)		Количина (kWh)
Снабдувач со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо					
Квалификуван потрошувач					
Извоз и други трговци					

### 1373.

Врз основа на член 39, став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 36/2007) и член 3 став 2 од Правилникот за условите, начинот и постапката за менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 47/05 и бр. 64/08), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 23 јуни 2008 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД Скопје, со седиште на ул. „Лондонска“ б.б, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност комбиниранио производство на електрична и топлинска енергија.

2. Енергетската дејност производство на електрична и топлинска енергија носителот на лиценцата ќе ја врши во објект со инсталирани постројки кои користат природен гас, кој што треба да биде изграден на градежната парцела на ул. „520“ и ул. „102“ во Општина Гази Баба.

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата во однос на изградбата на објектот од точка 2 на оваа одлука се утврдени во Одлуката за овластување за изградба на објектот комбиниранио гасна електрана-топлана („Службен весник на РМ“ бр. 58/08).

4. Правата и обврските во однос на вршењето на енергетската дејност комбиниранио производство на електрична и топлинска енергија ќе бидат утврдени во прилог кон оваа одлука, кој како составен дел на оваа одлука ќе биде објавен во „Службен весник на Република Македонија“, по доставувањето до Регулаторната коми-

сија за енергетика на Република Македонија на Одобрението за употреба на објектот и документите кои што треба да се достават согласно член 15 од Правилникот за условите, начинот и постапката за менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 47/05 и бр. 64/08).

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе влезе во сила по исполнувањето на условите утврдени во точка 4 од оваа одлука.

Бр. 02-1108/1  
23 јуни 2008 година  
Скопје

Претседател,  
**Славе Ивановски, с.р.**

### ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

### 1374.

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21.03.2008 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКАТА ДЕЈНОСТ

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени за здравствените услуги од областа на гинеколошко-акушерската дејност, кои како специјалистичко-консултативни здравствени услуги се на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

#### Член 2

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги плаќа здравствените услуги од областа на гинеколошко-акушерската дејност на здравствените установи по следните цени:

Реден број	Здравствена услуга	Вкупна цена
1	Нормално породување	10.643
2	Нормално породување со вакуум, клешта	13.500
3	Породување со царски рез без компликации	21.820
4	Породување со царски рез со компликации	26.493

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-3313/5  
21 март 2008 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
**Албон Цемаили, с.р.**

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ  
излезе од печат изданието



**НОВО!**

**СТУДЕНТСКИ  
ПРОЕКТ**

**800,00**

**НОВО!**

**Редактори**  
**Светомир Шкарик**  
**Димитар Апасиев**  
**Владимир Патчев**

**СПОРТ ЗА ИМЕТО  
МЕЃУ  
ГРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА**



**П О Р А Ч К А Б Р. 75**

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Спорот за името меѓу Грција и Македонија во \_\_\_\_\_ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, тел./факс \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2008 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот \_\_\_\_\_

## ИЗДАНИЈА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Р.бр	О П И С	Цена во денари	Р.бр	О П И С	Цена во денари
1.	<b>Устав на Република Македонија</b> (со сите амандмани од I - XXX) на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат, 2007	200,00	22.	<b>Изборен законик</b> (издание 2006)	300,00
2.	<b>Устав на Република Македонија</b> (со сите амандмани од I - XXX) на македонски јазик, мал формат, 2007	150,00	23.	<b>Закон за стечај</b> Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и предметен регистар), 2006	600,00
3.	<b>Спорот за името меѓу Македонија и Грција</b> Д-р. Светомир Шкарик	800,00	24.	<b>Збирка на прописи од областа на судството</b> (Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители), 2006	400,00
4.	<b>Кривичен законик</b> Акад. Владо Камбовски - Интегрален текст - Предговор, кратки објаснувања и Регистар на поими, 2008	650,00	25.	<b>Закон за трговските друштва</b> со вовед, 2004	400,00
5.	<b>Закон за кривична постапка</b> (редакциски пречистен текст), 2008	450,00	26.	<b>Закон за општата управна постапка</b> Проф. д-р Симеон Гелевски, 2005 (со коментар)	400,00
6.	<b>Закон за парнична постапка</b> (издание 2008)	350,00	27.	<b>Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004</b>	
7.	<b>Закон за извршување</b> (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	а)	<b>I книга</b> - (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори - редакциски пречистен текст)	280,00
8.	<b>Закон за катастар на недвижности</b> (издание 2008)	200,00	б)	<b>II книга</b> - (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетчиска дејност)	210,00
9.	<b>Закон за работните односи</b> (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	в)	<b>III книга</b> - (Редакциски пречистени текстови на законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита)	245,00
10.	<b>Закон за обезбедување на побарувањата</b> <b>Закон за заштита на потрошувачите при</b> <b>договори за потрошувачки кредити</b> (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00	г)	<b>IV книга</b> - (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Закон за заштита на природата)	245,00
11.	<b>Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата</b> (редакциска збирка), 2007	400,00	д)	<b>Комплет од четирите книги - Збирки на законите од областа на локалната самоуправа, 2004</b>	840,00
12.	<b>Закон за нотарјатот</b> (издание 2007)	250,00	28.	<b>Збирка на прописи (редакциска)</b> - Закон за градење: - Закон за просторно и урбанистичко планирање; - Закон за животната средина. (2005)	210,00
13.	<b>Закон за банките</b> (издание 2007)	300,00	29.	<b>Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000</b>	80,00
14.	<b>Закон за заштита од бучава во животната средина</b> (издание 2007)	100,00	30.	<b>Закон за спречување на корупцијата</b> со закони за ратификација на конвенции Д-р Јован Проевски (со објаснувања), 2002	80,00
15.	<b>Закон за Државното правобранителство</b> (издание 2007)	50,00	31.	<b>Закон за денационализација</b> Д-р Стефан Георгиевски, 2000 (со коментар, објаснувања и образци)	160,00
16.	<b>Закон за управните спорови</b> (издание 2007)	80,00	32.	<b>Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година</b>	600,00
17.	<b>Закон за сопственост и други стварни права</b> (издание 2007)	150,00	33.	<b>Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година</b>	3.400,00
18.	<b>Збирка на прописи од областа на земјоделството</b> (редакциска збирка), 2007	500,00	34.	<b>Регистар на прописи на РМ</b>	3.700,00
19.	<b>Закон за ветеринарно јавно здравство</b> <b>Закон за ветеринарно здравство</b> <b>Закон за заштита и благосостојба на животните</b> (редакциска збирка), 2007	400,00			
20.	<b>Закон за прекршоците</b> <b>Закон за прекршоците против јавниот ред и мир</b> (редакциска збирка), 2007	150,00			
21.	<b>Закон за минералните сировини</b> (издание 2007)	120,00			

### ПОРАЧКА БР. 75

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: \_\_\_\_\_  
во \_\_\_\_\_ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по  
пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс  
број + 389-2-311-22-67.

Порачател: \_\_\_\_\_ Место: \_\_\_\_\_  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, тел./факс \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2008 година. (М.П.) \_\_\_\_\_  
Потпис на порачателот



www.sivesnik.com.mk  
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.  
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламирање 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008075